

2011



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

РЕГИСТРАЦИЈА И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ



Поднесување и пополнување на ДДВ-пријава
(образец “ДДВ-04”)

Подготвува и издава:	Управа за јавни приходи Република Македонија бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1, 1000 Скопје www.ujp.gov.mk info@ujp.gov.mk
Дата на издавање:	20.12.2011 година
Уредници:	Весна Новаковиќ - Канцеларија за односи со јавност и комуникација Виолета Ставрова и Анета Чупеска - Сектор за услуги на даночни обврзници и за даноци
Дизајн и припрема:	Драгица Николоска - Сектор за информатичка технологија
Наслов:	Регистрација и плаќање на данокот на додадена вредност

ISBN: 978-608-4592-22-8

Бр: 08-7770/1

<http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/8>

2011 © Управа за јавни приходи

Материјалот е наменет за некомерцијални цели на Управата за јавни приходи. Копирање, умножување и употреба на материјалот за комерцијални цели не е дозволено. При користење на податоци од публикациите на Управата за јавни приходи потребно е да се цитира изворот.

СОДРЖИНА

ВОВЕД	2
РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ЦЕЛИ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ.....	3
Поднесување на пријава и рокови за регистрација за ДДВ	3
ПРИЈАВУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ.....	4
Рокови за поднесување на ДДВ-пријавата.....	5
Неподнесување или ненавремено поднесување на ДДВ-пријава	5
СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА ДДВ-ПРИЈАВАТА.....	6
Исправка на ДДВ-пријави.....	6
Изготвување на ДДВ-пријава за последниот даночен период.....	7
Оданочив промет на добра и услуги.....	7
Промет ослободен од данок со и без право на одбивка на претходен данок.....	9
Влезни исполнувања со право на одбивка.....	9
Останати даноци, претходни даноци и износи за одбивање.....	10
Даночен долг/побарување на данокот на додадена вредност.....	12

ВОВЕД

Данокот на додадена вредност е општ потрошувачки данок кој се пресметува и плаќа во сите фази на производството и трговијата и во целокупниот услужен сектор.

Преку оваа брошура можете да се информирате за општите правила и информации кои се однесуваат на регистрацијата за цели на данокот на додадена вредност, пријавувањето, утврдувањето и плаќањето на данокот на додадена вредност и специфичностите при пополнување на ДДВ-пријавата (образец “ДДВ-04”).

Кратенки кои се употребуваат во брошурата:

УП	Управа за јавни приходи
ДДВ	Данок на додадена вредност
ЗДДВ	Закон за данокот на додадена вредност
“ДДВ-01”	Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност
“ДДВ-04”	Даночна пријава на данокот на додадена вредност
“ДДВ-БПДП”	Барање за промена на даночен период

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ЦЕЛИ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

За цели на данокот на додадена вредност задолжително треба да се регистрираат даночните обврзници кои:

- во претходната календарска година оствариле вкупен промет повисок од 2.000.000 денари;
- во текот на календарската година остварат вкупен промет над 2.000.000 денари;
- отпочнуваат со вршење на стопанска дејност и доколку предвидуваат дека ќе остварат промет над 2.000.000 денари.

Поднесување на пријава и рокови за регистрација за ДДВ

Регистрацијата за цели на ДДВ се врши со поднесување на Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (образец “ДДВ-01”) до Регионалната дирекција на УЈП, според седиштето/живеалиштето на даночниот обврзник. Образецот можете да го преземете преку интернет <http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/33>

Пријавата за регистрација за ДДВ се поднесува во следните рокови:

- **15-ти јануари** во тековната година за даночните обврзници кои во изминатата календарска година оствариле вкупен оданочив промет над 2.000.000 денари; и оние кои доброволно се регистрираат за целите на ДДВ.
- **15-ти во месецот** кој следи по месецот кога е остварен прометот, за даночните обврзници кои во текот на календарската година го надминат износот на остварен вкупен промет од 2.000.000 денари.
- **во рок од 15 дена** од почетокот од вршењето на дејноста за даночните обврзници кои: започнуваат со вршење на дејност во текот на календарската година; и доколку даночниот обврзник претходно вршел стопанска дејност ослободена од данок без право на одбивка на претходниот данок, а во текот на годината започнува да врши оданочлива дејност.

Даночните обврзници регистрирани за целите на ДДВ остануваат регистрирани најмалку пет години, независно од висината на вкупниот промет.

ПРИЈАВУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Користете ги е-услугите на УЈП преку <http://etax.ujp.gov.mk/>, кои ви овозможуваат без чекање на шалтери да ја поднесете даночната пријава 24 часа/7 дена.

Пресметување и плаќање на ДДВ се врши по истекот на даночниот период, кој во зависност од остварениот промет може да биде:

- **календарски месец** - доколку вкупниот промет во изминатата календарска година надминал износ од 25 милиони денари;
- **календарско тримесечје** - доколку вкупниот промет во изминатата календарска година не надминал износ од 25 милиони денари;
- **календарска година** - за доброволно регистрирани даночни обврзници и доколку вкупниот промет во изминатата календарска година не надминал износ од 2.000.000 денари.

Пријавувањето на данокот, кој се должи или побарува од страна на даночниот обврзник, се врши со поднесување на Даночна пријава на данокот на додадена вредност (образец “ДДВ-04”) и во истата самиот го пресметува данокот за соодветниот даночен период.

Управата за јавни приходи, пред истекот на рокот за поднесување, на регистрираните ДДВ обврзници им ја доставува пријавата “ДДВ-04” службено по пошта.

Доколку од било какви причини не сте ја добиле вашата пријава по пошта, истата можете да ја преземете преку веб страницата на УЈП

<http://www.ujp.gov.mk/mk/obraci/opis/34>

Кон ДДВ-пријавата, за соодветниот даночен период даночниот обврзник е должен да поднесе и:

- Периодичен финансиски извештај од одобрените фискални системи на опрема за регистрирање на готовинските плаќања;
- Периодичен извештај од неговите денарски трансакциски и девизни сметки, преку носителот на платниот промет.

Рокови за поднесување на ДДВ-пријавата

- “ДДВ-04” се поднесува во рок од 25 дена по истекот на соодветниот даночен период (месец, тримесечје, односно година).
- “ДДВ-04” се поднесува и во случај кога даночниот обврзник нема оданочив промет во соодветниот даночен период.
- Во случај на престанок со вршењето на стопанската дејност, регистрираните даночни обврзници, поднесуваат даночна пријава во рок од 25 дена по истекот на календарскиот месец во кој престанале со вршење на стопанската дејност.
- Во случај на промена на даночниот период, од календарска година во календарски месец, по барање на даночниот обврзник и исполнување на законските услови, “ДДВ-04” се поднесува во рок од 25 дена по истекот на календарскиот месец, во кој е поднесено барањето “ДДВ-БПДП”, за периодот од почетокот на календарската година до крајот на месецот во кој е поднесено барањето.
- Даночните должници¹ кои неовластено истакнале ДДВ во фактури, како и даночните должници² (приматели на добра, или корисници на услуги за промет кој е извршен од даночни обврзници кои немаат ниту седиште ниту подружница во Р. Македонија), се обврзани да поднесат пријава “ДДВ-04” за оној даночен период за кој настанал даночен долг.

Неподнесување или ненавремено поднесување на ДДВ-пријава

Ако даночниот обврзник не поднесе ДДВ-пријава во пропишаните рокови, УЈП со решение ќе му го утврди износот на ДДВ за соодветниот даночен период. Доколку даночниот обврзник поднесе даночна пријава по истекот на законски пропишаниот рок, УЈП на правното лице ќе му изрече глоба во износ од 1500 евра во денарска противвредност, како и глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност на одговорното лице во правното лице. Доколку даночниот обврзник воопшто не поднесе даночна пријава, УЈП на правното лице ќе му изрече глоба во износ од 2000 до 2500 евра во денарска противвредност и глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност на одговорното лице во правното лице.

1) од член 32 точка 3 од Законот за данокот на додадена вредност.

2) од член 32 точка 4 од Законот за данокот на додадена вредност.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА ДДВ-ПРИЈАВАТА

Начинот на пополнување на ДДВ-пријавата е опишан во Упатството кое е составен дел од образецот "ДДВ-04".

Подолу се опишани практични примери како да ја пополните пријавата во одредени специфични случаи.

Исправка на ДДВ-пријави

Доколку се утврди дека неточно или нецелосно биле пријавувани промети, даноци или претходни даноци во одредена "ДДВ-04" пријава (на пр. помал, односно поголем данок или претходен данок), даночниот обврзник е должен да изврши исправка на пријавата за соодветниот даночен период, преку поднесување на нова исправена пријава најдоцна до рокот за доставување на Годишната сметка (28/29 февруари за правните лица односно 15 март за самостојните вршители на дејност).

При поднесување на исправка образецот "ДДВ-04" се пополнува повторно во целост, со тоа што износите во полињата кои не се исправаат се внесуваат повторно, а во полињата во кои се врши исправката не е дозволено да се внесуваат само разликите, туку се внесува целиот исправен износ.

Пример: Ако во одредено поле е пријавен износ од 30, а требало да се пријави 100, во исправката на пријавата "ДДВ-04" за соодветниот даночен период, во тоа поле не се внесува разликата во износите 70, туку целосно исправениот износ 100.

Од причини на поедноставување, доколку се работи за повеќе или помалку пријавен данок во дадениот даночен период кој е помал од 1% од пријавениот данок, наместо да се пријави исправка на пријавата "ДДВ-04" за одреден даночен период, даночниот обврзник е должен да изврши исправка на неточната или нецелосната даночна пријава во последната даночна пријава од календарската година на која се однесува грешката.

Изготвување на ДДВ-пријава за последниот даночен период

Доколку за цели на оданочување биле решавачки околностите од одредена календарска година кои можат да се утврдат само привремено во текот на истата, даночниот обврзник е должен да изврши конечна пресметка на данокот кој се должи за таа календарска година во последната даночна пријава од календарската година, во случаите кога:

- Даночниот обврзник во текот на годината применувал привремен клуч за распределба на претходниот данок, на дел за кој има право на одбивка и на дел за кој нема право на одбивка.
- Даночниот обврзник на крајот на календарската година врши фактичко раздвојување на даночните основи и данокот кој го должи за нив врз основа на одобрение издадено од УЈП за водење на поедноставени евиденции за извршениот промет.

Оданочив промет на добра и услуги

Во ДДВ-пријавата, **во полињата 1** (Оданочив промет по општа даночна стапка) и **3** (Оданочив промет по повластена даночна стапка) се внесуваат износите на оданочивите промети на добра и услуги (промет) кои ги извршил даночниот обврзник во земјата за надоместок, во рамките на неговата стопанска дејност.

Износите на даночните основи се внесуваат без вклучен ДДВ.

Се пријавуваат и ратите и капарите кои се наплатени во соодветниот даночен период.

Ако прометот бил извршен во соодветниот даночен период, но се уште не е, или не е целосно наплатен надоместокот за него, се пријавува и надоместокот кој треба да се наплати.

Во случај на бруто-евиденција, се врши поделба на бруто-износите за цели на пресметка на ДДВ на даночните основи и на данокот и истите се внесуваат одвоено според даночни стапки во полињата 1 и 3.

Пример 1:

Трговецот "А" во мај 2007 година извршил промет во вкупен износ од 71.307 денари. Износот се состои од 38.232 денари од продажба на аудио-плочи и музички касети (општа даночна стапка) и 33.075 денари од продажба на книги и весници (повластена даночна стапка). Така, се добиваат следните пресметки и внесувања:

Бруто-износ/делител	Стапка	Даночна основа (поле 1 и поле 3)	Данок (поле 2 и 4)
38.232 / 1,18	општа	32.400	5.832
33.075 / 1,05	повластена	31.500	1.575

Во полињата 1 и 3 одвоено според даночни стапки се внесуваат и даночните основи за прометот на добра и услуги, без надоместок за лични цели на даночниот обврзник, на неговите вработени или на други на нив блиски лица (на пр. основачи или роднини на основачите на трговско друштво), како и прометот спрема блиски лица извршен по намалена цена.

Пример 2:

Трговецот со градежни материјали "А" платил 600.000 денари за увоз на 10 кровни прозорци плус 108.000 увозен ДДВ. Тој му подарува еден прозорец на својот брат "Б". Вработениот "В" добива еден прозорец по цена од 50.000 денари. Даночна основа претставува набавната нето-цена од 60.000 денари. Истото важи и за продажбата спрема лицето "В", бидејќи платениот надоместок е помал од набавната нето-цена. На тој начин се добиваат следните внесувања:

Промет	Стапка	Даночна основа (поле 1)	Данок (поле 2)
Б	општа	60.000	10.800
В	општа	60.000	10.800

Лицето "А" може во полето 12 да изврши одбивка на увозниот ДДВ од 108.000 денари, како претходен данок.

Промет ослободен од данок со и без право на одбивка на претходен данок

Во **полето 5** од ДДВ-пријавата, како промет ослободен од данок **со право на одбивка** на претходен данок се внесува особено следниот промет:

- Извоз;
- Прекуграничен транспорт на добра и други услуги;
- Работи врз добра за извоз;
- Посредување во прометот за горенаведените случаи (на пр. провизии во врска со извоз).

Во **полето 6**, како промет ослободен од данок **без право на одбивка** на претходни даноци, се внесува:

- Издавање под закуп на објекти и простории за станбени цели;
- Одредени видови на банкарски и финансиски промет (на пр. промет со законски средства за плаќање, одобрување на кредити или кредитно посредување);
- Услуги на лекари, забари, забни техничари или од областа на други медицински професии;
- Прекуграничен превоз на лица (освен со летала).

Од збирот на износите пресметани во полињата 1, 2, 3, 4 и 5 од ДДВ-пријавата, се добива вкупниот промет извршен во даночниот период.

Влезни исполнувања со право на одбивка

Одбивката на претходни даноци му се одобрува на даночниот обврзник, само ако набавените или увезените добра, или примените услуги ги користи за цели на неговата стопанска дејност.

Претходните даноци се исклучуваат од правото на одбивка, доколку примените добра или услуги се користат за вршење промет ослободен од данок без право на одбивка на претходни даноци.

Ако примените добра или услуги се користат само делумно за промет ослободен од данок, може во ДДВ-пријавата (во полињата 9 и 11) да се внесе само оној дел од износот кој може да се одбие.

Покрај тоа, правото на одбивка на претходни даноци особено се исклучува за:

- Набавка, производство, увоз на велосипеди, моторни возила со помалку од четири тркала, возила за превоз на патници, кои покрај седиштето на возачот, имаат најмногу до осум седишта и чија најголема маса не надминува 3500

- кг (категиорија М1), исклучувајќи ги возилата за комбиниран превоз, летала и пловни објекти;
- Издатоци за репрезентација на претпријатието или сопственикот (гостење, подароци, одмор, рекреација и разонода);
 - Набавка или увоз на фрижидери, аудио и видео апарати, теписи и уметнички предмети, со кои се опремуваат сопствените административни простории;
 - Издатоци за превоз на лица;
 - Издатоци за сместување во хотели и за исхрана; и
 - Неовластено и незаконски искажаниот ДДВ кој го долгува издавачот на фактурата.

За влезен промет (**поле 9**) се смета влезниот промет без ДДВ од фактури добиени од други даночни обврзници, за кои постои правото на одбивка и кои се издадени во согласност со законот.

За увоз (**поле 11**) се смета износот на извршениот увоз со право на одбивка на претходниот данок (без увозен ДДВ). Притоа треба да се има предвид дека правото на одбивка постои, при исполнетост на останатите услови, само за платениот увозен ДДВ докажан преку царински документи.

Ако Царинската управа на РМ одобрила продолжување на рокот за плаќање, увозниот ДДВ може да се одбие уште со пријавата “ДДВ-04” за даночниот период во кој започнува продолжувањето на рокот за плаќање на увозниот ДДВ, под услов данокот сепак да бил платен во рок од 15 дена по истек на даночниот период.

Останати даноци, претходни даноци и износи за одбивање

Како останати и претходни даноци, и износи за одбивање (**поле 14**), се сметаат:

- ✓ **Даночни износи кои се должат** (според член 32 точка 4 од ЗДДВ). Ако даночниот обврзник, кој нема ниту седиште, ниту подружница во Република Македонија, остварува оданочив промет, примателот на доброто или корисникот на услугата е обврзан да го пресмета ДДВ, да го прибележи износот на данокот на фактурата и истиот да го пријави и плати. Со исполнување на останатите услови од ЗДДВ, данокот искажан во полето 14 може да се одбие како претходен данок и во тој случај, се искажува во полето 10. Даночната основа за овој данок кој се одбива како претходен се внесува во полето 9. Даноците според член 32 точка 4 од ЗДДВ ги плаќаат сите даночни

- обврзници, дури и малите даночни обврзници како и органите и другите јавно правни тела. Долгуваниот данок може, во случај на исполнетост на останатите услови од ЗДДВ, да се одбие целосно или делумно како претходен данок.
- ✓ **Неовластено искажан ДДВ** (според член 55 став 1 од ЗДДВ). Неовластено искажаниот ДДВ во фактури се плаќа во рок од 5 работни дена. Даночните обврзници се должни неовластено истакнатиот ДДВ да го наведат во пријавата “ДДВ-04” за даночниот период во кој е издадена фактурата и истиот да го платат.
 - ✓ **Одделно истакнат поголем данок од долгуваниот** (според член 55 став 2 од ЗДДВ). Ако од фактурите произлегува поголем износ на данок, законски долгуваниот ДДВ се пријавува во поле 2 или 4, а вишокот на данокот во поле 14. Истакнатиот поголем данок може да е резултат на грешка во пресметувањето или да настанал заради примена на општата даночна стапка за промет кој подлежи на повластената даночна стапка. Се применува и во случај ако ДДВ се искаже во фактури за промет ослободен од данок или за промет кој не подлежи на оданочување (пр. промет во странство). Ако се изврши исправка на неточната фактура преку издавање или достава на друга точна фактура, во тој случај отпаѓа даночниот долг за даночниот период на исправката.

Пример 1:

Кога корисникот на превозна услуга “Б” дозначува на 31 мај 2007 година само 5.000 денари, превозникот “А” утврдува дека за превозот на добра на 20 мај 2007 година од Скопје до Атина била издадена фактура во износ од 5.000 денари плус 900 денари ДДВ. Бидејќи се работи за прекуграничен превоз на стоки ослободен од данок според чл. 24 точка 3 а) од ЗДДВ, обврзникот “А” му доставува на обврзникот “Б” на 15 јуни исправена фактура без искажан ДДВ. Во пријавата “ДДВ-04” за даночниот период мај 2007 година, обврзникот “А” е должен во поле 5 да го наведе надоместокот од 5.000 денари и во поле 14 превисоко искажаниот данок од 900 денари. Обврзникот “А” износот на исправката од 900 денари, кој претставува негативен данок, го зема предвид при пресметувањето на износот кој треба да го внесе во полето 14 од пријавата “ДДВ-04” за даночниот период јуни 2007. Доколку во полето 14 го пријавува само овој износ, во тој случај го внесува со предзнакот “-”.

- ✓ **Даночни износи кои се должат - примен аванс** (според член 31, став 2 од ЗДДВ). Во случаите кога плаќањето е извршено пред извршувањето на прометот, настанатиот ДДВ долг за применото плаќање (примен аванс) во даночниот период се искажува како позитивен износ во полето 14.
- ✓ **Даночни износи кои се побаруваат - даден аванс** (според член 33, став 2, точка 2 од ЗДДВ). Во случаите кога плаќањето е извршено пред извршувањето на прометот, ДДВ за платениот аванс, а врз основа на примената авансна фактура, се искажува со негативен износ во полето 14.
- ✓ **Исправка на одбивката на претходни даноци** (според член 37 од ЗДДВ). Одредбите од член 37 на ЗДДВ се применуваат врз инвестициони средства кои даночниот обврзник ги набавил или произвел по 31.03.2000 година. Во првата година на употреба на инвестиционото добро може да дојде до промена на околностите меродавни за одбивката на претходниот данок, а следствено на тоа и до исправка на одбивката на претходниот данок. Во тие случаи, се врши соодветна поделба на претходниот данок, кој настанал при набавката или производството на инвестиционото средство. За годините кои следат по календарската година на прва употреба, исправката на претходниот данок ќе се врши според одредбите од член 37 од ЗДДВ. За појаснување на износот истакнат во полето 14, се доставува објаснување на посебен лист во прилог кон ДДВ-пријавата.

Даночен долг / побарување на данокот на додадена вредност

Како даночен долг/побарување (**поле 15**), се внесува севкупниот износ на долгуван или побаруван ДДВ добиен како резултат од полињата 8, 13 и 14 од ДДВ-пријавата. Износот на ДДВ долгот/побарувањето не претставува износ кој треба да го плати или да се врати на барање на даночниот обврзник. Секогаш треба да се земат предвид побарувањата од претходни даночни периоди.

Долгуваниот ДДВ, даночниот обврзник е должен да го плати во рок од 25 дена по истекот на даночниот период.

ДДВ побарувањата се пренесуваат на следниот даночен период.

Износот на побарувањето се намалува за заостанати даноци и камати за заостанатите даноци. Исплатата на побарувањето се врши во рок од 30 дена по денот на поднесувањето на ДДВ-пријавата. Доколку даночниот обврзник не искаже такво барање, разликата се пренесува како аконтација во следниот даночен период.

Контакт Центар

Кеј 13-ти Ноември (Градски Трговски Центар
2-ри кат) локал 500, 1000 Скопје
тел. 0800 33 000

Генерална Дирекција на УЈП

бул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр.1
(Комплекс банки), 1000 Скопје
тел. 02/3299 500; факс 02/3281 010

Дирекција за големи даночни обврзници

ул. „12-та Ударна бригада“ бр. 2-а, 1000 Скопје
тел. 02/3251 600; факс 02/3251 610

Регионална Дирекција Скопје

ул. „11 Октомври“ бр. 27,1000 Скопје
тел. 02/3163 411; факс 02/3213 938

Регионална Дирекција Битола

ул. „Борис Кидрич“ бр. 24, 7000 Битола
тел. 047/235 504; факс 047/235 501

Регионална Дирекција Тетово

ул. „Дервиш Цара“ бр. 56, 1200 Тетово
тел/факс 044/335 515

Регионална Дирекција Штип

ул. „Плоштад Слобода“ 66, 2000 Штип
тел. 032/397 818; факс 032/392 050

Регионална Дирекција Кавадарци

ул. „Едвард Кардељ“ 66, 1430 Кавадарци
тел. 043/411 752; факс 043/411 751



К Сите О дговори на едно место!

Заштедете време, користете лесна и брза комуникација за општите прашања и информации во врска со оданочувањето, одделните даночни процедури и постапки за плаќање. Нашите оператори се достапни секој ден од **09.00 до 20.00** часот, освен недела.



ИНФО ДАНОЦИ
0800 33 000

- ☑ Регистрација на даночен обврзник
- ☑ Оданочување и даночни постапки
- ☑ Поднесување на даночни пријави
- ☑ Користење на е-даноци
- ☑ Даночни олеснувања и ослободувања
- ☑ Плаќање даноци и придонеси

Бидете наш партнер во спречување мито, корупција и сузбивање на даночната евазија. Телефонската линија е мобилна **24 часа / 7 дена**. Анонимноста и дискрецијата на јавувачот се обезбедени во целост.



ПРИЈАВЕТЕ 198
НЕПРАВИЛНОСТИ

- ☑ Неиздавање на фискална сметка
- ☑ Вршење на нерегистрирана дејност
- ☑ Затајување на данок
- ☑ Непрофесионално однесување на даночен службеник
- ☑ Мито и корупција
- ☑ Недоставена пресметка од исплатувачот на приходи

Телефонските повици кон линиите на УЈП се **бесплатни**.

www.ujp.gov.mk  info@ujp.gov.mk